



Димитрие МАНЕВСКИ

КОСОВО И НАШИТЕ ИНТЕРЕСИ

Во изминатиов период, на меѓународната сцена се случила многу битни настани, кои се однесуваа на руско-американските односи. Руското "покажување заби", резултираше со иницијативи за директни средби, чија содржина не се објавува, но наголемо се спекулира. Сите оние кои ги следат историјата и меѓународната политика, свесни се дека противењето на Руската федерација кон планот на Ахтисари не е последица на "братските односи" кои Русија ги има со Србија. Она што отсекогаш било основен мотив на секоја земја во меѓународните односи, па вклучувајќи и на Русија, е директната корист која се добива од конкретната ситуација. Интересно е тоа што Русите на ниеден начин не го посочија директно она кон што целат, што само придонесе да се зголеми бројот на претпоставките и спекулациите во аналитичките кругови. Некои проценуваат дека тоа е територијалната претензија, која Русија ја има кон некои од поранешните советски републики, за други тоа е јакнењето на влијанието во Украина, трети сметаат дека се цели кон повлекување на ракетниот штит во Источна Европа, а постојат и такви, кои според мене се најзабавни за слушање и ме тераат секогаш слатко да се насмеам, а тоа се оние кои претпоставуваат дека Русија цели кон некои 5 милијарди долари. Јас сметам дека постојат основани аргументи за повеќето од овие претпоставки, но она во што сум сигурен е дека Русите одлично го подготвија теренот за да го соопштат своето барање. Доколку на почетокот се сметаше дека нивното противење и заканување со вето на планот на Ахтисари е само обичен блеф, сега е повеќе од очигледно дека се сериозни во својата намера. Таа сериозност може да се согледа во бројните изјави, но и во конкретните мерки кои ги преземаат кон сите оние кои се обидуваат, макар и индиректно да се спротивстават на нивните интереси.

За малку ќе заборавав да го спомнам тврдењето на еден мој професор дека целата ситуација околу прашањето на



**ДОКОЛКУ ОД
ДРВЈАТА НЕ ЈА
ВИДИТЕ ШУМАТА,
ТОГАШ ОД ЛИСТОВИТЕ
НЕМА ДА ГИ ВИДИТЕ
ПЛОДОВИТЕ.**

Нивната способност за контрола на границите може да се согледа во фактот што од 2000 година до денес не е забележен ниеден случај на пресекување на одреден канал за шверц или, пак, за трговија со луѓе. Токму затоа би апелирал до нашите власти да ја сфатат сериозноста на овој проблем и доколку сметаат дека е невозможно да се влијае на било кој начин во круговите на одлучување, да се погрижат за тоа на север и на запад да имаме граница, а не "швајцарско сирење" како што тоа беше случај во 2000-2001 година.

Косово всушност е конфликт меѓу САД и ЕУ. Единствено нешто што не успеав од него да го дознаам е зошто тоа е така.

Како и да е, она што за нас е битно, се последиците од решавањето на статусот на Косово. Во изминатиов период слушнавме изјави од разни функционери, кои според мене во најмала рака се наивни. Имено, имаше изјави во кои се велеше дека секое решение кое ќе го прифати меѓународната заедница, за нас ќе биде прифатливо. Оваа изјава за мене е неприфатлива, не заради тоа што сметам дека ние сме во позиција да имаме пресудно влијание врз одлуките на големите сили, туку затоа што со ваквиот став однапред се ставаме во позиција на неми набљудувачи на случувањата. Македонија е директно засегната од идниот развој на настаните на Косово и токму затоа нашите органи треба да сторат сè што е во нивна моќ за да ги заштитат нашите витални интереси. Некако ми се чини дека повторно се избира погрешниот начин да се направи тоа. Наместо да се лобира онаму каде што се одлучува, повторно гледаме ситуации во кои нашите претставници бараат гаранции од косовските власти, кои се толку обезвластени и неефикасни, што не можат да гарантираат ни за основните секојдневни проблеми на Косово, а не за некакво спречување на прелевање на евентуалното незадоволство кое би настанало. Не би сакал нашиот сегашен премиер да го видам во ситуацијата во која беше претходниот, а тоа е да му биде удрена шлаганица од страна на косовскиот премиер. Нивната способност за контрола на границите може да се согледа во фактот што од 2000 година до денес не е забележен ниеден случај на пресекување на одреден канал за шверц или, пак, за трговија со луѓе. Токму затоа би апелирал до нашите власти да ја сфатат сериозноста на овој проблем и доколку сметаат дека е невозможно да се влијае на било кој начин во круговите на одлучување, да се погрижат на север и запад да имаме граница, а не "швајцарско сирење" како што тоа беше случај во 2000-2001 година.